# Запознавање со Microsoft Excel 2007

**Spreadsheet програмите** (програми за табеларни пресметувања) се користат за претставување на податоци во форма на табела. Покрај креирањето, форматирањето и уредувањето на податоците со користење на формули и функции, **Excel** овозможува правење на пресметки врз основа на внесените податоци и нивно графичко претставување.

**Excel** може да се активира на два начини:

- Преку Старт менито → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2007;
- Преку кратенка на Desktop.

Откако ќе се вклучи апликацијата, генерално многу работи ќе ви бидат познати доколку сте го совладале Word, освен работната површина (делот каде се впишуваат податоците) која е прилично поразлична.

Основни елементи на апликацијата Excel ce:

- Работна книга (workbook). Документот на кој се работи во Excel (.xlsx).
- Работен лист (worksheet). Иницијално Excel има три работни листа.
- Клетка/Ќелија (cell). Работните листови се состојат од колони и редови во чиј просек се формираат квадратчиња наречени ќелии.

# Работни листови (worksheet)

**Microsoft Excel** се состои од работни листови. Секој работен лист содржи колони и редови. **Редовите** се бележат со броеви (1, 2, 3, ... ), додека **колоните** се бележат со букви (A, B, ... Z, AA, AB, AC, ... ). Името на секоја ќелија е дефинирано со број (ред) и буква (колона). На пример, А1.

		) - (2 - 🛕	Ŧ		Bool	d - Micros	oft Excel				-	= x
	Hom	e Insert	Page La	yout Fo	rmulas	Data Re	view Vi	ew Add-	Ins Acr	obat	0 -	= x
Pas Clipt	te 🛷	Calibri B Z U - On - Font	• 11 • • A A • • • •	三 王 王 王 王 王 注 律 律 4	■	General	Styles	Insert ▼ Delete ▼ Format ▼ Cells	Σ + A · A · Fi · E	ort & Find & Iter * Select *		
A	1 - (	● fs	c									×
	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	-
1												
2												
3												
5												
6												
7												=
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16		Cha	-+2 /54-	-+2 /*2			5.4				_	× 1
Read	iv SI	neet1 / She	etz / she						回 四 100	% 🔾		÷ .:
											~	

⋧

# Лента за формула (The formula Bar)

```
A1 \checkmark ( f_x
```

Доколку лентата за формула е вклучена, адресата на ќелијата која е селектирана се прикажува во **полето за име (Name box)** кое е лоцирано од левата страна на лентата за формула. Она што е запишано во ќелијата се прикажува на десната страна од лентата за формула. Доколку лентата за формула не е прикажана на прозорецот, тогаш треба да се направат следниве чекори:

- **1.** Изберете го View табот.
- **2.** Селектирајте ја лентата за формула во групата Show/Hide. Лентата за формула се појавува.

6	) - 0	- <b>( )</b> =		Bog	ok1 - Mic	rosoft E	xcel		X
C	Home	Insert Page Lav	out Eo	rmulas	Data	Deview	Cu	stomize Status Bar	
		insere ruge tuy			-		$\checkmark$	Cell Mo <u>d</u> e	Ready
	Calib	ri • 11 •			General	-	$\checkmark$	Signatures	Off
Pa	aste B				- 0 00	, s	$\checkmark$	Information Management Policy	Off
Cliv	• V 🛄	Eant R		W/T	.00 →.0	5	$\checkmark$	Permissions	Off
Cut		Font (a)	Alignme	ent 🖓	Number			Caps Loc <u>k</u>	Off
	₿3 ▼	Jx 234						Num Lock	On
	A	В	С	D	E		$\checkmark$	Scroll Lock	Off
1		Продажба					$\checkmark$	<u>F</u> ixed Decimal	Off
2	Понелелиии	продажоа					-	Overtype Mode	
4	Вторник	432					$\checkmark$	End Mode	
5	Среда	534			_			Macro Recording	Not Recording
6	Четврток	32					$\checkmark$	Selection Mode	
7	Петок	678					$\checkmark$	Page Number	
8	Сабота	69						Average	284.4285714
9	Недела	12						Count	, 7
10	Вкупно	1991						Numerical Count	
11					-			Minimum	
12			Стат	гусна	лент	a —		Maximum	
14				yena		-		Sum	1991
15								- View Shortcuts	
16								Zoom	100%
H	Sheet1	/ Sheet2 / Shee	7 🖘 /	/				Zoom Slider	10070
Rea	dv		Av	erage: 284.4	285714	Count: 7			

# Статусна Лента (The Status Bar)

Статусната лента се појавува на дното од Excel прозорецот и дава информации како збирот, просекот, минималната и максималната вредност на селектираните броеви. Изгледот на статусната лента може да го промениме со десен клик на статусната лента и избирање на опциите кои ги сакаме од менито за прилагодување на статусната лента.

### Движењето низ работниот лист

- Преку тастатура:
  - о Стрелки нагоре, надолу, лево, десно;
  - о PgUp, PgDn нагоре-надолу еден екран;
  - о Ctrl+↓, Ctrl+↑ на врвот или дното на делот кој содржи податоци;

- $\circ$  Ctrl+ $\rightarrow$ , Ctrl+ $\leftarrow$  на почетокот или на крајот на делот кој содржи податоци;
- Alt+ PgUp, Alt+PgDn налево-надесно еден екран;
- Ctrl+backspace враќа назад да се гледа активната ќелија;
- о Scroll Lock активиран при движење активната ќелија не се губи;
- Ноте на почетокот на редот.
- Со глушец:
  - о Соклик
  - Со тркалце

### Креирање и зачувување на нови документи

Креирање на нов Работен лист во Excel:

 $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  Blank Workbook Копчето Office

Зачувување на документи:

 $\rightarrow$  Save As  $\rightarrow$  Excel Workbook Копчето Office

Затварање на документ:

→ Close Копчето Office

#### Внесување на податоци

Пред да се внесат податоци во ќелиите, треба да дефинираме какви типови податоци сакаме да внесеме (текст, броеви, датуми, итн.). Иницијално постои тип General, кој овозможува да се внесат повеќе типови податоци, но препорачливо е да се користат конкретни типови (датум, бројки, текст, итн.). Може да селектираме повеќе ќелии и да дефинираме каков тип на податоци ќе внесуваме. Типот на податокот може да се одреди на следниов начин:



#### Јасмина Арменска Ј.

### Форматирање на податоците

Најголемиот дел од податоците се форматираат преку Ноте табот.

	) 🖬 🤊	· (") ·	Ŧ						Book1	- Micro	oft Excel								-	□ X
	Home	e Insert	Page La	yout Fo	rmulas	Data Re	eview Vie	ew Add	-Ins Acro	bat									<ul> <li>—</li> </ul>	
Pas	te Clipboar	t py rmat Painter rd 🕞	Calibri B I	<ul> <li>✓ 11</li> <li><u>U</u> → □ →</li> <li>Font</li> </ul>	• A A		■ ≫r ■ 译 译 Align	Wrap Merge ment	Text & Center	General \$ - 9	v 6 • €.00 ÷.00 umber ি	Conditio Formattin	inal Forr ng * as Ta Styles	nat Cell ble * Styles *	Insert	Delete Forma Cells	Σ Autos Fill → Clear	Sort & Sort & Filter Editing	Find & Select +	
	83			J* Tipe,	д да се вне	есат подат	оците во ке	елиите, тр	еоа да деф	инирате	какви типови	на пода	гоци ке і	внесувате (	текст, о	роеви, дату	ми и тн). Ин	ицијално	постои	<b>*</b>
	A	В	C	D	E	F	G	н		J	к	L	M	N	0	P	Q	R	5	-
2																				
3																				
		Пред да с	е внесат п	одатоците	е во келии	те, треба,	да дефини				Me	erge	&	Cent	er,	но н	ема	Wra	р	
4																				
5																				
6																				
7		Пред да с дефинира броеви, д	е внесат п ате какви т атуми и т	одатоците ипови на н).	е во келии податоци	те, треба, ќе внесува	да ате <mark>(</mark> текст,				Me	erge	& C	ente	r co	Wrap	) Text			
8		opocontr																		
9																				

- Фонтови, големина на фонтови, боја, итн.
- Порамнување.
- Насоки на текст текстот може да се прикаже во различни насоки.
- Wrap Text "завиткување" на текстот во ќелијата за да може да биде видлив.
- Merge Cells спојување на повеќе ќелии и трансформирање на истите во една.
- Граници на ќелиите.

### Дополнителни форматирања

Често пати се случува да сакаме да направите некое специјално форматирање. На пример, имаме листа од студенти со оценки и сакаме со зелена боја да се прикажат сите оние кои имаат оценка над 5, а со црвена сите со оценка 5. Тоа можеме да го направиме преку следниве команди:

<b>C</b>		n) - (n -	Ŧ					B	ook1 - Mi	icrosoft Exce	el							- • ×
	Ho	me Ins	ert Page Layo	ut Formula:	a Data	Review	View	Add-Ins	Acrobat								C	) _ = x
Pas	l à c ⊡ ⊡ c te ≪r	Cut Copy Format Paint	Calibri B I U	* 11 * ,		= =	»- FF	Vrap Text Aerge & Cent	Gen ter ~ \$	neral • % •	.0 .00 00 ≫.0	Cor	nditional matting v as Table v Styles v	tinsert	Delete Format ∠ C	utoSum * ill * lear *	Sort & Fir Filter * Se	nd & lect *
	Clipbo	ard	6	Font	Ga .		Alignment		5	Number	Gi.		Highlight Calls Pular		Country Theor	Ec	liting	
	BB	3	<b>▼</b> (* .	f <sub>×</sub> 0016 ФИ											Greater Inan	L		2
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1.1	J	K		Top/Bottom Rules		Less Than	Q	R	S a
1													10	4	Less man	L		
2		индекс	Презиме	Име	Град	Оценка	со зборови						Data Bars		Retween	L		
3		0016 ФИ	Кукунешоски	Александар	Скопје	6	шест	-							Detweenin	E		
4		0029 ФИ	Танчески	Бранко	Охрия	0	солум						Color Scales		Found To	E		
6		0032 ΦM	Василески	Ларио	Охрид	8	осум						E color genes	<u> </u>	Eddar to:	-		
7		0034 ФИ	Митаноски	Михаил	Струга	9	левет						Iron Satr		Text that Contains			
8		0035 ФИ	Бошевски	Александар	Струмица	10	десет							ab	1ext that contains			
9		0036 ФИ	Шопоски	Михајло	Скопје	10	десет					E	New Rule		A Data Oscaria a			
10		0037 ФИ	Стоески	Игор	Скопје	7	седум					B	Clear Rules		A Date Occurring			
11		0038 ФИ	Ристески	Александар	Скопје	8	осум						Manage <u>R</u> ules		Description Mathematic			
12		0050 ФИ	Фазловски	Hacep	Струмица	9	девет					-			Duplicate values			
13		0052 ФИ	Броња	Енсар	Велес	9	девет								More Rules			
14		0054 ФИ	Љатовски	Александар	Охрид	9	девет											
15		0055 ФИ	Шеали	Ердил	Велес	7	седум											
16		0057 ФИ	Крстевски	Владимир	Скопје	7	седум											
17		0059 ФИ	Асан	Исмаил	Струмица	8	осум											
18		0064 ФИ	Цветаноска	Верче	Велес	8	осум											=
19		0071 ΦN	Ивановски	Александар	Охрид	10	десет											
20		0084 ФИ	шандуловска	імарија Баби	велес	10	десет											
21		0090 ØN	камоуровски	Боои	Струмица	ð 10	осум											
22		DOPT ON	ГлалајџИев	григор	велес	10	десет	5										
23																		

 Најпрво, со користење на условно форматирање (Conditional Formatting) креираме правило со кое со црвена боја ќе се означат оние кои имаат оценка 5. За таа цел избираме: Conditional Formatting -> Highlight Cells Rules -> Equal To, пришто се добива:

Equal To	? 🔀
Format cells that are EQUAL TO:	
5	with Custom Format
	OK Cancel
Format Cells	? 🛛
Number Font Border Fill	
Background <u>C</u> olor:	P <u>a</u> ttern Color:
No Color	Automatic 🗸 🗸
	Pattern Style:
Fill Effects More Colors	
Sample	
	Clear

 Потоа креираме правило со кое со зелена боја ќе се означат оние кои имаат оценка над 5. За таа цел избираме: Conditional Formatting -> Highlight Cells Rules -> Between, пришто се добива:

Between		? 🗙
Format cells that are BETWEEN:		
6 💽 and 10	with Custom Format	~
	ОК	Cancel
Format Cells		? 🔀
Number Font Border Fill		
Background <u>C</u> olor:	P <u>a</u> ttern Color:	
No Color	Automatic	~
	<u>P</u> attern Style:	
		×
Fill Effects		
_		
Sample		
		Clear
		cioai

Постои и форматирање **Format As Table**, кое всушност дава готови формати кои го олеснуваат прикажувањето и читливоста на податоците. На пример, секоја непарна ќелија може да се обои, додека секоја парна да не се обои.

<b>C</b> )		<b>4) -</b> (4 - )	Ŧ		Book1 - I	Microsoft Ex	cel		Table	Tools	_ = :
9	Ho	me Inser	t Page Layout	Formulas	Data	Review	View Add-In	s Acro	bat Des	ign	0 - 🗉
Ê	X	Lut Conv	Calibri	* 11 * A	. A.	= = 🗞	Wrap Ter	đ	General	*	🔢 📝 🖓 🖿 Υ 🧊 Σ AutoSum * 🎢 🕅
Paste	 	Format Painte	BIU	🗄 • 🔕 •	<u>A</u> • 🔳	동 글 🛊	💼 💀 Merge &	Center 🝷	\$ - %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Conditional Format Cell Insert Delete Format Sort & Find &
	Clipb	oard <sup>r</sup>	5 F	ont	6	Ali	gnment	G.	Numb	ber 🗔	Light
	B	2	- ( ) fx	индекс							
	Α	В	С	D	E	F	G	н			
1		-	-	-	_		_			-	
2		индекс 💌	Презиме 💌	Име 💌	Град 💽	Оценк 🔻	со зборови 💌				
3		0016 ФИ	Кукунешоски	Александар	Скопје	6	шест				
4		0029 ФИ	Танчески	Бранко	Битола	6	шест				
5		0032 ФИ	Спахо	Ерзана	Охрид	7	седум				
6		0033 ФИ	Василески	Дарко	Охрид	8	осум				Table Style Light 16
7		0034 ФИ	Митаноски	Михаил	Струга	9	девет				Medium
8		0035 ФИ	Бошевски	Александар	Струмица	10	десет				
9		0036 ФИ	Шопоски	Михајло	Скопје	10	десет				
10		0037 ФИ	Стоески	Игор	Скопје	7	седум				
11		0038 ФИ	Ристески	Александар	Скопје	8	осум				
12		0050 ФИ	Фазловски	Насер	Струмица	9	девет				
13		0052 ФИ	Броња	Енсар	Велес	9	девет				
14		0054 ФИ	Љатовски	Александар	Охрид	9	девет				
15		0055 ФИ	Шеали	Ердил	Велес	7	седум				<del></del>
16		0057 ФИ	Крстевски	Владимир	Скопје	7	седум				
17		0059 ФИ	Асан	Исмаил	Струмица	8	осум				
18		0064 ФИ	Цветаноска	Верче	Велес	8	осум				
19		0071 ФИ	Ивановски	Александар	Охрид	10	десет				Dark
20		0084 ФИ	Шандуловска	Марија	Велес	10	десет				
21		0090 ФИ	Камбуровски	Боби	Струмица	8	осум				
22		0091 ФИ	Калајџиев	Григор	Велес	10	десет				
23											
24											
25											🙀 New Table Style
26											New PivotTable Style
27											
28											

Постојат готови стилови за ќелиите кои може да се изберат на следниов начин:

C		<b>n)</b> ~ (° ~	÷					1	Book1	Microsoft Exc	el					- 1	5 X
	Но	me Ins	ert Page Layo	ut Formula:	5 Data	Review	View	Add-Ins	Acrob	t						🥥 🗕	= x
ľ		Cut	Calibri	* 11 · · .	A A =	= =	≫~ <b>≣</b> v	Vrap Text		General	•	<b>S</b>	II 🗾	i 🏹 🖅	Σ AutoSum -	27 🕅	
Pa	ste 🦪	Format Paint	B I U	- 🖃 - 💩 -	<u>A</u> - =	==	律律 🔤 N	lerge & Cer	iter *	\$ - % ,	€.0 .00 0.€ 00.	Conditional	Format Cell	Insert Delete Form	at 🖉 Clear 🕶	Sort & Find &	
	Clipb	pard	G	Font	G		Alignment		G	Good, Bad ar	d Neutral	ronnacting a	is fable (styles )			The Select	
	J1	5	<del>.</del> (•	fx						Normal	Ba	ł	Good	Neutral			
	А	В	с	D	E	F	G	н	1	Data and Mo	del						
1										Calculation	Ch	eck Cell	Explanatory	Input	Linked Cell	Note	
2		индекс	Презиме	Име	Град	Оценка	со зборови			Output	10/2	raing Toyt					-
3		0016 ФИ	Кукунешоски	Александар	Скопје	6	шест			υιιριι	vva	ming text					
4		0029 ФИ	Танчески	Бранко	Битола	6	шест			Titles and He	adings				111241		
5		0032 ФИ	Спахо	Ерзана	Охрид	7	седум			Heading	1 He	ading 2	Heading 3	Heading 4	Title	Total	_
6		0033 ФИ	Василески	Дарко	Охрид	8	осум			Themed Cell	Styles						
7		0034 ФИ	Митаноски	Михаил	Струга	9	девет			20% - Accen	t1 209	6 - Accent2	20% - Accent3	20% - Accent4	20% - Accent5	20% - Accente	;
8		0035 ФИ	Бошевски	Александар	Струмица	10	десет			40% Accor	1 409	Accont2	40% Accort2	40% Accont4	40% Accosts	40% Accorte	
9		0036 ФИ	Шопоски	Михајло	Скопје	10	десет			4070 - Accell	40,	0 - Accentz	40% - Accents	40% - Accent4	4070 - Accento	4076 - Accento	<u> </u>
10		0037ФИ	Стоески	Игор	Скопје	/	седум			60% - Accen	t1 609	6 - Accent2	60% - Accent3	60% - Accent4	60% - Accent5	60% - Accenté	
11		0038 ΦM	Ристески	Александар	Скопје	8	осум			Accent1	Act	ent2	Accent3	Accent4	Accent5	Accent6	
12		0050 ФИ	Фазловски	насер	Струмица	9	девет			Number Form	nat						
10		0052 ΦH	Бронва	Алоксандар	Охона		девет			Comma	Co	nma [0]	Currency	Currency [0]	Percent		
14		0055 MM	Шеали	<del>колександар</del> Ердия	Велес	7	селим			comilia	0	1110 [0]	currency	currency [0]	rereent		•
16		0057 ФИ	Крстевски	Влалимир	Скопіе	7	селум			New Cell	Style						
17		0059 ФИ	Асан	Исмаил	Струмица	8	OCVM			Merge St	/les						
18		0064 ФИ	Цветаноска	Верче	Велес	8	осум										
19		0071 Ф <u>И</u>	Ивановски	Александар	Охрид	10	десет										
20		0084 ФИ	Шандуловска	Марија	Велес	10	десет										
21		0090 ФИ	Камбуровски	Боби	Струмица		осум										
22		0091 ФИ	Калајџиев	Григор	Велес	10	десет										
23																	

# Додавање/ Бришење и менување на димензии на ќелии

Додавањето и бришењето на ќелиите, како и менувањето на нивните димензии може да се направи на неколку начини, но наједноставниот начин е преку Home табот, во делот Cells.

0		<b>1)</b> - (° -	Ŧ					E	Book1 - N	licrosoft Exc	el						-	. 🗆 X
0	Ho	me Ins	ert Page Layo	ut Formula	s Data	Review	View	Add-Ins	Acrobat								0	- 🖷 X
Pa	te	Lut Lopy Format Pain	Calibri B I U	• 11 •		= =	≫- 計 律律 函	Wrap Text Merge & Cen	Ge ter • \$	neral	• •.0 •.0	Conditional Formatting * a	Format (	Cell Inser	t Delete Forma	Σ AutoSum Fill → Clear →	Sort & Find Filter * Select	a au et ≁
	Ciipbu	Jaru	6	e l			Angrimerit			Number			tytes		Cells	EC	nung	v
		-	• (* .	/x	-	-	-											×
	A	в	L	D	E	F	G	н	1	J	ĸ	L	IVI	N		P Q	к	5
2		инлекс	Презиме	Имо	Град	Оценка	CO 2600084											
3		0016 ФИ	Кукунешоски	Алексанлар	Скопіе	6	шест											
4		0029 ФИ	Танчески	Бранко	Битола	6	шест											
5		0032 ФИ	Спахо	Ерзана	Охрид	7	седум											
6		0033 ФИ	Василески	Дарко	Охрид	8	осум											
7		0034 ФИ	Митаноски	Михаил	Струга	9	девет											
8		0035 ФИ	Бошевски	Александар	Струмица	10	десет											
9		0036 ФИ	Шопоски	Михајло	Скопје	10	десет				]							
10		0037 ФИ	Стоески	Игор	Скопје	7	седум				T							
11		0038 ФИ	Ристески	Александар	Скопје	8	осум											
12		0050 ФИ	Фазловски	Насер	Струмица	9	девет											
13		0052 ФИ	Броња	Енсар	Велес	9	девет											
14		0054 ФИ	Љатовски	Александар	Охрид	9	девет											
15		0055 ФИ	Шеали	Ердил	Велес	7	седум											
16		0057 ФИ	Крстевски	Владимир	Скопје	7	седум											
17		0059 ФИ	Асан	Исмаил	Струмица	8	осум											
18		0064 ФИ	Цветаноска	Верче	Велес	8	осум											
19		0071 ФИ	Ивановски	Александар	Охрид	10	десет											
20		0084 ФИ	Шандуловска	Марија	Велес	10	десет											
21		0090 ΦN	камбуровски	БОри	струмица	8	осум											
22		0091 ΦN	калајџиев	григор	велес	10	десет											
23																		

### Автоматско пополнување

Имаме база од повеќе студенти на кои треба да им се додаде реден број. Наједноставен начин да го направиме тоа е следниов:

- Во првите три ќелии внесуваме 1, 2, 3.
- Ги селектираме трите ќелии и со курсорот се позиционираме во долниот десен агол пришто тој ќе добие форма на "крст".

0		+ (°≝ + ) ∓				De	odatokZa	Vezba4 (cirkul	arni pisma	tabela) - M	icrosoft Ex	cel							x
U	Home	Insert	Page Layou	ut Formulas	Data Re	view Vie	w Ad	d-Ins Acrol	bat									0 - 1	5 X
	کے Cut		Calibri	* 11 * A	<b>→</b>	<b>=</b> »	📑 Wra	p Text	General	×	5				× 🗊	Σ AutoS	um * Az	A	
Pa	iste 🔏 Eor	mat Painter	BIU	- 🖽 - 🖄 - 🔒	A- 88	≡ 律律	Mer	ge & Center +	\$ - %	• •.0 .00 •.€ 00.	Conditio	nal Format	Cell	Insert De	lete Format	Clear 1	Sort &	Find &	
	Clipboar	d G		Font	6	Alianr	nent	G.	Num	ber 🕞	Formattin	styles	* Styles *	C	ells	CZ CICUI	Editing	Select *	
	85			Ç 1															×
	A	P		 D	c	c	G	ш	1		K		м	N	0	D	0	D	
1	~	0	C	U			0			,	K		191	IN IS	0	r.	ų	N	
2																			
3																			
4		реден број	индекс	Презиме	Име	Град	Оценка	со зборови											
5		1	0016 ФИ	Кукунешоски	Александар	Скопје	6	шест											
6		2	0029 ФИ	Танчески	Бранко	Битола	6	шест											
7		3	0032 ФИ	Спахо	Ерзана	Охрид	7	седум											
8			0033 ФИ	Василески	Дарко	Охрид	8	осум											
9			0034 ФИ	Митаноски	Михаил	Струга	9	девет											
10			0035 ФИ	Бошевски	Александар	Струмица	10	десет											
11			0036 ФИ	Шопоски	Михајло	Скопје	10	десет											
12			0037 ФИ	Стоески	Игор	Скопје	7	седум											- 11
13			0038 ФИ	Ристески	Александар	Скопје	8	осум											
14			0050 ФИ	Фазловски	Hacep	Струмица	9	девет											- 11
15			0052 ФИ	Броња	Енсар	Велес	9	девет											
16			0054 ФИ	Љатовски	Александар	Охрид	9	девет											
17			0055 ФИ	Шеали	Ердил	Велес	7	седум											- 11
18			0057ФИ	Крстевски	Владимир	Скопје	/	седум											
19			0059 <b>ФИ</b>	Асан	исмаил	струмица	8	осум											
20			0064 ФИ	цветаноска	верче	велес	8	осум											
21			0094 ΦI4	ивановски	Александар	Охрид	10	десет											
22			0000 ФИ	шандуловска Камбирорски	імарија Боби	Стриница	01	десег											
23			0090 ΦM	Калациюр	Боон	Волос	10	посот											+1
24		L	0051 001	палајџиев	григор	benec	10	dece:											
25																			

# • Повлекуваме со курсорот до последниот студент.

0	) 🖬 🤊	<b>▼</b> ( <sup>2</sup> 1 <b>▼</b> ) <b>₹</b>				D	odatokZa	Vezba4 (cirku	larni pisma	tabela) - Mi	crosoft Ex	cel							x
U	Home	Insert	Page Layo	ut Formulas	Data Re	view Vie	w Ad	d-Ins Acro	bat									🕜 _ t	x
ſ	K Cur	t	Calibri	• 11 • A	 ∧` ≡ ≡	₩.	📑 Wraj	p Text	General	*					× 💼	Σ AutoSu	m • A	A	
Pa	ste 🦪 Eor	mat Painter	BIU	• 🖽 • 🖄 • .		∃ 律律	Merg	ge & Center 👻	\$ - %	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Condition	nal Format	Cell	Insert Del	ete Format	Clear v	Sort &	Find &	
	Clipboar	d G		Font	6	Alian	nent	5	Num	ber 🗔	Formattin	styles	* Styles *	Ce	lls	CZ cicui	Editing	Select *	
	85	<b>.</b>		fr 1					·		<u>^</u>			·		×	-		¥
	^	P			E	E	G	u		1	ĸ	1	м	N	0	D	0	p	
1	~	0	C	U			0				N		141	i N	0	F	ų	N	- A
2																			
3																			
4		реден број	индекс	Презиме	Име	Град	Оценка	со зборови	1										
5		1	0016 ФИ	Кукунешоски	Александар	Скопје	6	шест											
6		2	0029 ФИ	Танчески	Бранко	Битола	6	шест											
7		3	0032 ФИ	Спахо	Ерзана	Охрид	7	седум											
8		4	0033 ФИ	Василески	Дарко	Охрид	8	осум											
9		5	0034 ФИ	Митаноски	Михаил	Струга	9	девет											
10		6	0035 ФИ	Бошевски	Александар	Струмица	10	десет											_
11		7	0036 ФИ	Шопоски	Михајло	Скопје	10	десет											- 11
12		8	0037ФИ	Стоески	Игор	Скопје	7	седум											- 11
13		9	0038 ФИ	Ристески	Александар	Скопје	8	осум											
14		10	0050 ФИ	Фазловски	Hacep	Струмица	9	девет											- 11
15		11	0052 ФИ	Броња	Енсар	Велес	9	девет											
16		12	0054 ΦN	Льатовски	Александар	Охрид	9	девет											
1/		13	0057 ΦM	шеали	Ердил	велес	/	седум											
10		14	0050 014	Асоц	владимир	Скопје	, / 。	седум	-										-
20		10	0053 ФИ	Цветаноска	Ропие	Волос	8	OCYM											
20		17	0071 014	Ивановски	Александар	Охрия	10	necer	-										
22		18	0084 ФИ	Шанлуловска	Марија	Bener	10	лесет											
23		19	0090 ΦM	Камбуровски	Боби	Струмица	8	OCVM											
24		20	0091 ФИ	Калајџиев	Григор	Велес	10	десет											
25				,,															

Истото може да го направиме за денови, месеци и години.